

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Претседателот на Советот на Општина Берово донесе:

РЕШЕНИЕ

Ја свикувам 2-та (втората) седница на Советот на Општина Берово на ден 15.11.2017 година (среда), со почеток во 10:00 часот со следниот:

Дневен ред:

1. Усвојување на Записник од 1-та седница на Совет на Општина Берово;
2. Предлог Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Берово за 2017 година;
3. Предлог План на програми за развој за 2018 – 2020 година;
4. Предлог Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата од програмата Н1 – Основно образование по училиштата во Општина Берово;
5. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања;
6. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој;
7. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
8. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за општествени дејности;
9. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за статут и прописи;
10. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за еднакви можности;
11. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за јавни дејности;
12. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за одбележување на празници и доделување на награди и признанија;
13. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за елементарни непогоди;
14. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за заштита на правата на пациентите;
15. Предлог Решение за разрешување на претставник на Општина Берово во Училишен одбор на ОСУ „Ацо Русковски“ - Берово, по негово барање;
16. Предлог Решение за именување на претставници на Општина Берово во Училишен одбор на ОСУ „Ацо Русковски“ - Берово;
17. Предлог Решение за именување на претставници на Општина Берово во Управен одбор на ОЈУДГ “23 Август” Берово;

18. Предлог Решение за именување на претставници на Општина Берово во Управен одбор на Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица д-р Иван Влашки Берово;
19. Предлог Решение за именување на претставници на Општина Берово во Надзорен одбор на Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица д-р Иван Влашки Берово;
20. Барање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 24 ученика за учебната 2017/2018 година во ОСУ “Ацо Русковски” Берово;
21. Извештај за работа на полициската станица од општа надлежност Берово за I полугодие од 2017 година
22. Барања од институции и граѓани;
23. Советнички иницијативи и прашања.

Бр. 09-2484/1
07.11.2017 година
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски